



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 14 јули 1978
Скопје
Број 27 Год. XXXIV

Претплата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

325.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТИТЕ НАЧЕЛА НА САМОПРИДОНЕСОТ

Се прогласува Законот за општите начела на самопридонесот, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 10 јули 1978 година.

Број 06-1842
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПШТИТЕ НАЧЕЛА НА САМОПРИДОНЕСОТ

Член 1

Работните луѓе и граѓаните можат со самопридонес да здружуваат средства и труд за задоволување на определени заеднички интереси и потреби во месната заедница, односно општината, во согласност со општите начела утврдени со овој закон.

Член 2

Самопридонес може да се воведува заради остварување на заедничките интереси и солидарно задоволување на заедничките потреби на работните луѓе и граѓаните од непосреден интерес за животот и работата на луѓето и нивните семејства во месната заедница во областа на уредувањето на населбата, станувањето, комуналните дејности, детската и социјалната заштита, образованието, културата, физичката култура, заштитата на потрошувачите, заштитата и унапредувањето на човековата околина, народната одбрана, општествената самозаштита и другите области на животот и на работата.

Член 3

Самопридонес може да се воведува за подрачјето на месната заедница, односно за подрачјето на една или повеќе населби или за дел од населбата во месната заедница.

Самопридонес може да се воведи и за подрачјето на општината како целина, ако служи за остварување на заедничките интереси и за задоволување на заедничките потреби на работните луѓе и граѓаните во таа општина.

Член 4

Заради задоволување на заедничките потреби на работните луѓе и граѓаните, во две или повеќе месни заедници може да се воведи самопридонес и да се здружат средствата на самопридонесот.

Средствата од став 1 на овој член можат да се здружуваат со средствата на организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници.

Заради остварување на своите заеднички интереси и потреби, во општината како целина, работните луѓе и граѓаните организирани во месната заедница можат да одлучат да ги здружат средствата на самопридонесот со средствата на самопридонесот на другите месни заедници на подрачјето на таа општина.

Член 5

Самопридонес се воведува, по правило, за една година.

Самопридонес може да се воведи и за повеќе години но најмногу за пет години.

Член 6

За воведување на самопридонес за подрачјето на месната заедница, односно за подрачјето на општината како целина, работните луѓе и граѓаните одлучуваат со референдум.

За воведување на самопридонес за подрачјето на една или повеќе населби или за дел од населба во месната заедница (станбен блок, улица во населба, или станбени блокови) работните луѓе и граѓаните можат да одлучат и по пат на писмени изјави.

Член 7

При воведувањето на обврската за плаќање на самопридонес, мора да се води сметка за способноста на обврзниците за поднесување на обврските, односно за материјалните можности на работните луѓе и граѓаните.

Член 8

Висината на самопридонесот се утврдува сразмерно на личните доходи, односно приходите на обврзниците.

Член 9

Средствата на самопридонесот не можат да се користат за друга намена од онаа за која е воведен.

Член 10

Обврзници на самопридонесот со работните луѓе и граѓаните кои имаат живеалиште на подрачјето за кое се воведува самопридонесот.

За изградба на определени објекти од кои имаат непосредна или посредна корист и работните луѓе и граѓаните што имаат во сопственост недвижен имот, а немаат живеалиште на подрачјето за кое се воведува самопридонесот, обврзници на самопридонесот се и тие работни луѓе и граѓани. Постоењето на посредната и непосредната корист се утврдува при претресувањето на иницијативата за воведување на самопридонесот.

Член 11

Самопридонесот може да биде воведен во пари, во работна сила, во материјали или услуги, во зависност од намената за која се воведува и од можностите на работните луѓе и граѓаните.

Самопридонесот воведен во работна сила, давање на материјали или услуги мора да биде изразен и во парична вредност.

Обврската за самопридонес во работна сила и давање на материјали или услуги може да се изврши и во пари.

Член 12

Самопридонес во пари не може да се воведат на следниве примања:

- 1) социјалните помошти;
- 2) додатокот на деца;
- 3) стипендиите на учениците и студентите;
- 4) наградите за практична работа на учениците во стопанството;
- 5) надоместоците за време на привремена невработеност;
- 6) инвалидските примања според прописите за воените војни инвалиди и мирновременските воени инвалиди;
- 7) личните доходи на инвалидите и на други инвалидни лица, вработени во заштитните работилници за професионална рехабилитација и примањата на лицата што се наоѓаат на професионална рехабилитација во тие работилници;
- 8) пензиите кои се пониски од граничниот износ на најниското пензиско примање;
- 9) инвалидните и додатокот за помош и нега на друго лице и
- 10) примањата по основ на одликувања и народни признанија и примањата по основ на творештво.

Член 13

Обврзници на самопридонес во работна сила можат да бидат работните луѓе и граѓаните способни за работа постари од 15 години, освен:

- 1) жените над 55 години и мажите над 60 години старост;
- 2) жените за време на бременост и мајките со деца до тригодишна возраст и
- 3) граѓаните кои поради болест или инвалидност се неспособни за работа.

Член 14

Иницијатива за воведување на самопридонес во месната заедница може да покрене соборот на работните луѓе и граѓаните, соборот на работните луѓе во организацијата на здружениот труд, делегација на месната заедница и на општествено-политичките организации од подрачјето на месната заедница.

Советот на месната заедница свикува собор на работните луѓе и граѓаните на кој се претресува иницијативата за воведување на самопридонесот.

Ако иницијативата за воведување на самопридонес биде прифатена од соборот на работните луѓе и граѓаните, советот на месната заедница донесува акт за распишување на референдум за воведување на самопридонес.

Иницијатива за воведување самопридонес во една или во повеќе месни заедници и во општината како целина, може да покрене собрание на општината, работниците во организација на здружениот труд, општествено-политичка организација и собрание на самоуправни интересна заедница.

Ако иницијативата за воведување на самопридонес во повеќето месни заедници, односно во општината како целина, биде прифатена од собираите на работните луѓе и граѓаните во месните заедници и собираите на работните луѓе во организациите на здружениот труд, собрание на општината во согласност со месните заедници донесува акт за распишување на референдум за воведување на самопридонесот.

Средствата на самопридонесот од став 5 на овој член се здружуваат со самоуправни спогодба на месните заедници.

Член 15

Актот за распишување на референдум содржи:

- 1) намена за која се воведува самопридонесот;
- 2) време за кое се воведува самопридонесот;
- 3) начин на задолжување со самопридонес за одделни обврзници и рокови на извршување и
- 4) вкупен износ на средствата од самопридонесот.

Член 16

Референдумот за воведување на самопридонес во месните заедници се спроведува, односно писмените изјави се даваат на начин и по постапка утврдени со статутот на месната заедница.

Член 17

Самопридонесот се смета за воведен ако за него е референдум, односно со писмени изјави се изјаснат повеќе од половината од работните луѓе и граѓаните запишани во избирачкиот список на подрачјето за кое се воведува самопридонесот.

За воведување на самопридонесот за изградба на определени објекти од член 10 став 2 на овој закон се изјаснуваат и работните луѓе и граѓаните кои на подрачјето за кое се воведува самопридонесот немаат живеалиште, но имаат неподвижен имот.

Член 18

Ако работните луѓе и граѓаните се изјаснат за воведување на самопридонес, советот на месната заедница, односно собрание на општината донесува акт за воведување на самопридонес.

Актот за воведување на самопридонесот содржи податоци за:

- 1) подрачјето за кое се воведува самопридонесот;
- 2) намената на самопридонесот;
- 3) вкупниот износ на самопридонесот и распоред по години;
- 4) времето за кое се воведува самопридонесот;
- 5) видот и висината на самопридонесот;
- 6) начинот на плаќање и роковите за извршување на обврските од самопридонесот;
- 7) износот и единицата — мерка за пресметување на еден облик на самопридонесот во друг;
- 8) органот што ќе се грижи за извршување на обврските и
- 9) органот за надзор над собирањето и употребата на средствата од самопридонесот.

Актот за воведување на самопридонесот и актот за здружување на средствата на самопридонесот се објавуваат на начин утврден со статутот на месната заедница, односно статутот на општината.

Член 19

Советот на месната заедница односно собрание на општината се должни најмалку еднаш годишно на собор на работните луѓе и граѓаните да поднесат извештај за наплатата и користењето на средствата на самопридонесот, а по завршувањето на објектот за кое е наменет самопридонесот да изготват завршна сметка.

Член 20

Во случајот кога потребните средства собрани од самопридонесот ќе бидат остварени за време по кусо од времето за кое е распишан самопридонесот, советот на месната заедница, односно собрание на општината ќе донесе одлука за престанување на обврската за плаќање на самопридонесот, односно ќе спроведе постапка за користење на вишокот на средствата на начин на кој тој е воведен.

Член 21

Ако со актот за воведување на самопридонесот не е поинаку определено, на облогот, наплатата, жалбената постапка, застареноста и друго, сообразно ќе се применуваат прописите за даноците на граѓаните.

Член 22

Исплатувачите на личните доходи и на приходите за кои даноците се пресметуваат и се плаќаат според секој поединечно остварен приход (данок по одбивање), како и исплатувачите на пензија, се должни при исплатата на овие лични доходи, приходи и пензии да го пресметаат и наплатат самопридонесот, доколку нивното седиште се наоѓа на подрачјето на општината во која е воведен самопридонесот или ако вршат исплатување на пензии за тоа подрачје.

Останатите исплатувачи на личните доходи и приходи, чие седиште е надвор од подрачјето на општината во која е воведен самопридонесот, должни се да го пресметаат и да го наплатат самопридонесот на личните доходи и приходи од став 1 на овој член, ако месната заедница, односно општината им доставила заверен препис од актот за воведување на самопридонесот, со список на обврзниците за кои треба да се пресмета и наплати самопридонесот.

Исплатувачите на личните доходи и приходи од кои се плаќа самопридонесот, кои своето финансиско работење го водат кај Службата на општественото книговодство, се должни истовремено со подигањето на готовината за исплатување на личните доходи, односно приходи да го пресметаат и уплатат самопридонесот на соодветната сметка на самопридонесот кај надлежните организациони единици на Службата на општественото книговодство.

Член 23

Органот на месната заедница, односно органот на општината од член 18 на овој закон има право и должност да го следи пресметувањето, наплатувањето и уплатувањето на самопридонесот.

Исплатувачите на личните доходи, приходите и пензиите, како и другите органи и организации надлежни за пресметување, наплатата и уплатување на самопридонесот, се должни да им ги даваат потребните податоци на надлежните органи на месната заедница и на општината, а по нивно барање да поднесуваат извештај за пресметувањето, наплатувањето и уплатувањето на самопридонесот.

Член 24

Одредбите на членовите 21, 22 и 23 од овој закон непосредно се применуваат.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

326.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИТЕ СУБЈЕКТИ ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОН

Се прогласува Законот за упис во судскиот регистар на задругите, самоуправните интересни заедници и другите субјекти определени со закон, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јули 1978 година.

Број 06-1844

Претседател

10 јули 1978 година на Претседателството на СРМ,
Скопје Видое Смилевски, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИТЕ СУБЈЕКТИ ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОН

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Во судскиот регистар задолжително се запишуваат: земјоделските и другите задруги; основните задружни организации; сложените земјоделски задруги; основните организации на кооператори во

состав на организациите на здружениот труд; работните организации на кооперанти во состав на сложена организација на здружениот труд; Здружниот сојуз на Македонија; работните заедници што ги образуваат работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат научна, книжевна, ликовна, музичка, театарска, филмска или друга уметничка или културна дејност, односно адвокатска или друга професионална дејност.

Во судскиот регистар се запишуваат и самоуправните интересни заедници и основните заедници и единици во нивен состав, како и сојузите и здруженијата на самоуправните интересни заедници (во натамошниот текст: самоуправни интересни заедници).

Член 2

Регистарот на субјектите од член 1 на овој закон се води во окружниот стопански суд (суд).

Субјектите од член 1 на овој закон се запишуваат во судскиот регистар на судот на чие подрачје е неговото седиште.

Податоците запишани во регистарот се јавни.

Член 3

Запишувањето на субјектите од член 1 на овој закон во судскиот регистар се врши по постапката што важи за упис на организациите на здружениот труд и другите субјекти, ако со закон не е определено поинаку.

Исправите што се прилагаат во постапката за запишувањето во судскиот регистар се поднесуваат во оригинал или во заверен препис.

Потписите на лицата овластени за застапување на субјектите од став 1 на овој член се заверуваат во судот што врши упис, или кај друг орган овластен за заверка на потписи.

Член 4

Податоците запишани во судскиот регистар што се однесуваат на субјектите од член 1 на овој закон кои се занимаваат со стопанска дејност се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, а за субјектите кои се занимаваат со општествена дејност, се објавуваат во „Службен весник на СРМ“.

Податоците од став 1 на овој член ги објавува судот на трошок на странките.

Член 5

Судот за секој субјект на уписот од член 1 на овој закон води збирка на исправи.

II. Упис на земјоделските и другите задруги

Член 6

Пријавата за упис на основање на задруга ги содржи податоците како и пријавата за упис на основање на работна организација.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилагаат:

- 1) самоуправна спогодба за здружување во задруга, со содржина пропишана со закон;
- 2) одлука за усвојување на извештајот за општествено-економската оправданост за основање на задруга;
- 3) доказ дека се обезбедени потребни средства за основање и почеток на работата на задругата во висина утврдена со самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга;
- 4) заверени потписи на лицата овластени за застапување на задругата во основање и
- 5) текстот на огласот за објавување на уписот на пропишаниот образец.

Член 7

Пријавата за упис на конституирање на задруга ги содржи податоците како и пријавата за упис на конституирање на работна организација.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилагаат:

1) решение од надлежниот орган, односно организација, овластена со закон дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата на работа, како и други пропишани услови;

2) самоуправна спогодба за здружување во задруга;

3) статут на задругата со извод од записникот за неговото усвојување на референдум;

4) записник за избор на органот на управувањето на задругата;

5) одлука на органот на управувањето на задругата за именување вршител на должноста на раководен орган во задругата, односно лице овластено за застапување;

6) заверен потпис на лицето овластено за застапување на задругата и

7) текст на огласот за објавување на уписот на пропишаниот образец.

Член 8

Ако во состав на задругата се организира основна задружна организација, се врши пренотација на одлуката за нејзиното организирање.

Пријавата за упис на пренотацијата на одлуката за организирање на основна задружна организација содржи податоци како и пријавата за упис на пренотација на одлуката за организирање на основна организација на здружениот труд.

Кон пријавата од став 2 на овој член се прилагаат:

1) одлука за организирање на основна задружна организација;

2) записник од референдумот за усвојување на одлуката за организирање на основна задружна организација, со податоци за бројот на здружените задругари и за бројот што гласале за усвојување на одлуката;

3) доказ дека одлуката за организирање на основната задружна организација е доставена на другите основни организации и нивните задружни организации во состав на задругата, односно на другите задругари и работници во деловите на задругата што не се организирани во основни организации, односно на основните задружни организации, со датум на врачување на одлуката и потпис на лицето овластено за примање на одлуката и

4) список на организираниите основни организации, односно на основните задружни организации, заверен од страна на вршителот на должноста на раководниот орган на задругата.

Член 9

Пријавата за упис на конституирање на основна задружна организација во состав на задругата содржи податоци како и пријавата за упис на конституирање на работна организација на здружениот труд.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилагаат:

1) одлука за прифаќање на самоуправната спогодба за здружување во задруга;

2) статут на основната задружна организација, со извод од записникот од референдумот за неговото усвојување;

3) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата на работа, како и други пропишани услови;

4) самоуправна спогодба за распоредување на средствата, правата и обврските меѓу задругата и основната задружна организација;

5) записник за изборот на органот на управувањето на основната задружна организација, освен ако според законот тој орган не се избира, како и записник за избор на делегати во органот на управувањето на задругата;

6) одлука на органот на управување за именување вршител на должноста на раководен орган во основната задружна организација;

7) заверени потписи на лицата овластени за застапување на основната задружна организација и

8) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 10

Пријавата за упис на организирање и конституирање на сложена задруга содржи податоци како и пријавата за упис на организирање и конституирање на сложената организација на здружениот труд.

Кон пријавата од став 1 се прилагаат:

1) самоуправна спогодба за здружување во сложена задруга;

2) извод од записникот за усвојување на самоуправната спогодба за здружување во сложена задруга;

3) записник за изборот на орган на управување;

4) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата на работа, како и други пропишани услови;

5) одлука на органот на управување за именување вршител на должноста на раководен орган;

6) заверен потпис на лицето овластено за застапување;

7) извод од судскиот регистар за секоја здружена задруга ако седиштето се наоѓа на подрачјето на друг регистарски суд и

8) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 11

Уписот на престанувањето на задругата, основната задружна организација и сложената задруга се врши како и уписот на престанувањето на соодветната работна организација, односно сложената организација на здружениот труд.

Член 12

Пренотацијата е условен упис (привремен упис) што мора да се спроведе во рокот предложен од подносителот на пријавата, а определен со решението за запишување на пренотацијата на одлуката.

Ако уписот на пренотацијата не се оправда во рокот предвиден со решението на судот, регистарскиот суд по службена должност ќе донесе решение за бришење на уписот на пренотацијата.

III. Упис на организациите на здружениот труд на кооперантите

Член 13

Пријавата за упис на пренотација на одлуката за организирање на основна организација на кооперанти, ги содржи податоците како и пријавата за упис на пренотацијата на одлуката за организирање основна организација на здружениот труд, ако тој упис е определен со закон.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилагаат:

1) одлука за организирање на основна организација на кооперанти;

2) записник од референдумот за усвојување на одлуката за организирање на основни организации на здружениот труд;

3) доказ дека одлуката за организирање на основната организација на кооперанти е доставена на другите основни организации на кооперанти, односно работната организација со датум на врачувањето на одлуката и потпис на овластеното лице за примањето на одлуката и

4) список на организираниите основни организации на кооперанти, односно основните организации, заверен од страна на вршителот на должноста на раководниот орган на работната организација.

Член 14

Пријавата за упис на конституирањето на основната организација на кооперанти ги содржи податоците како и пријавата за упис на конституирање на работна организација на здружениот труд.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилагаат:

1) статут на основната организација на кооперанти со извод од записникот од референдумот за неговото усвојување;

2) решение на надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата на работа, како и други пропишани услови;

3) записник за изборот на органите на управувањето на основната организација на кооперанти, ако според законот се избира овој орган;

4) записник за избор на делегати во органот на управувањето на работната организација;

5) одлука за именување вршител на должноста на раководниот орган;

6) одлука за пристапување кон самоуправната спогодба за здружување во организацијата на здружениот труд;

7) заверени потписи на лицата овластени за застапување;

8) самоуправна спогодба за утврдување на правата и обврските и за распоредување на средствата меѓу постојните ООЗТ, односно работната организација во чиј состав нема основни организации и новоорганизираната основна организација на кооперанти, и

9) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 15

Пријавата за упис на основање работна организација на кооперанти ги содржи податоците како и пријавата за упис на основање на работна организација.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилагаат:

1) акт за основање на работна организација на кооперанти;

2) одлука за усвојување на извештајот на општествено-економската оправданост за основањето на работната организација на кооперанти;

3) доказ дека се обезбедени средства за почеток со работа на работната организација на кооперанти, што овозможуваат работната организација да може да располага со тие средства во висината утврдена со актот на основањето;

4) заверен потпис на лицето овластено за застапување и

5) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 16

Пријава за упис на конституирање на работната организација на кооперанти, која во својот состав нема основна организација на кооперанти, ги содржи податоците како и пријавата за упис на конституирање на работна организација која во својот состав нема основни организации на здружениот труд.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилагаат:

1) доказ дека работната организација на кооперанти склучила самоуправна спогодба за здружување;

2) статут со извод од записникот за неговото усвојување на референдум;

3) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата на работа како и други пропишани услови;

4) записник за изборот на орган на управувањето, ако според законот тој орган се избира;

5) одлука за именување вршител на должноста на раководниот орган;

6) заверени потписи на лицата овластени за застапување и

7) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 17

Пријавата за упис на конституирање на работна организација на кооперанти која во својот состав има основни организации на кооперанти, ги

содржи податоците како и пријавата за упис на конституирање на работна организација што во својот состав има основни организации на здружениот труд.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилагаат:

1) самоуправна спогодба за здружување во работна организација на кооперанти;

2) доказ за усвојување на самоуправната спогодба за начинот и условите на здружувањето на основна организација на кооперанти во работна организација на кооперанти;

3) записници од секоја основна организација на здружен труд за усвојување на самоуправната спогодба за здружување на основни организации на здружен труд во работната организација на кооперанти по пат на референдум;

4) записник за изборот на орган на управувањето во работната организација на кооперанти;

5) одлука на органот на управувањето за именување вршител на должноста на раководен орган во работната организација на кооперанти;

6) самоуправна спогодба за распоредување на средствата, правата и обврските на работната организација на кооперанти врз основните организации;

7) записници за избор на делегати во работничкиот совет на работната организација на кооперанти;

8) одлука на органите на управувањето за имenuвање вршител на должноста раководен орган во основните организации;

9) решение на надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата на работа, како и други пропишани услови;

10) заверен потпис на лицето овластено за застапување, како и заверен потпис од лицето овластено за застапување на основната организација на здружен труд и

11) текст на огласот за објавување на уписот.

IV. Упис на самоуправните интересни заедници

Член 18

Во судскиот регистар истовремено се упишува основањето и конституирањето на самоуправната интересна заедница.

Пријава за упис во судскиот регистар на самоуправната интересна заедница поднесува лице овластено за застапување на самоуправната интересна заедница во рок од 30 дена од денот на завршеното конституирање на самоуправната интересна заедница.

Пријавата за упис во регистарот содржи:

1) назив и седиште на самоуправната интересна заедница;

2) број и датум на актот за основање и конституирање на самоуправната интересна заедница;

3) работи што ќе ги врши самоуправната интересна заедница;

4) имиња на лицата овластени за застапување и границите на нивните овластувања и

5) податоци за основните заедници и единици во состав на самоуправната интересна заедница.

Член 19

Кон пријавата за упис на основањето и конституирањето на самоуправната интересна заедница се прилагаат:

1) самоуправна спогодба за основањето на самоуправната интересна заедница, ако заедницата не е основана со закон, односно со одлука на собранието на општината заснована врз закон;

2) извод од записникот од седницата на собранието на самоуправната интересна заедница со податоци кои содржат: назив на самоуправната интересна заедница, датум на одржувањето на седницата, бројот на избраните делегати во собранието,

бројот на присутните делегати на седницата, бројот на делегатите кои гласале за донесување на статутот на заедницата;

3) статут на самоуправната интересна заедница;

4) заверени потписи на лицата овластени за застапување на самоуправната интересна заедница и

5) заверен препис на актот на Собранието на општината, односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со кој се потврдува самоуправната спогодба за основање, односно статутот на самоуправната интересна заедница.

Член 20

Основните заедници и единици во состав на самоуправните интересни заедници се запишуваат во судскиот регистар на судот во кој е запишана самоуправната интересна заедница (регистарски суд). Ако седиштето на основната заедница и единица се наоѓа на подрачјето на друг суд, а не на подрачјето на регистарскиот суд, уписот, врз основа на решението на регистарскиот суд, се врши во судскиот регистар на тој суд (суд на уписот).

Пријавата за упис на основната заедница и единица ги содржи податоците како и пријавата за упис на основањето и конституирањето на самоуправната интересна заедница.

Кон пријавата од став 2 на овој член се прилагаат:

1) општ акт со кој се уредуваат правата, обврските и одговорностите што се остваруваат во основната заедница односно единица;

2) статут на основната заедница, односно единица со извод од записникот за неговото усвојување;

3) записник од конституирањето на Собранието;

4) заверен потпис на лицето овластено за застапување на основната заедница, односно единица и

5) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 21

Во судскиот регистар се запишуваат сите промени настанати по основањето и конституирањето на самоуправната интересна заедница, основната заедница и единица во поглед на податоците запишани во регистарот.

Пријавата за упис на промените се поднесува во рок од 30 дена од денот на настанатите промени.

Кон пријавата за упис на промените се прилага актот со кој се извршени промените во поглед на податоците запишани во регистарот.

Пријава за упис на промените поднесува овластено лице во самоуправната интересна заедница, основната заедница и единица.

Член 22

Уписот на престанувањето на самоуправната интересна заедница, основната заедница и единицата се врши сообразно уписот на престанувањето на организацијата на здружениот труд.

Член 23

Самоуправната интересна заедница се брише од регистарот со денот на престанувањето на самоуправната интересна заедница.

Пријава за бришење на самоуправната интересна заедница од судскиот регистар поднесува овластено лице во самоуправната интересна заедница во рок од 10 дена од денот на престанувањето на самоуправната интересна заедница.

V. Упис на привремените и трајните работни заедници

Член 24

Во судскиот регистар се запишува основањето и конституирањето на привремените, односно трајните работни заедници.

Пријавата за упис во судскиот регистар на основањето и конституирањето на привремени, од-

носно трајни работни заедници содржи податоци како и пријавата за упис на работна организација.

Пријавата ја поднесува раководителот на работната заедница во рок од 15 дена од денот на основањето и конституирањето на работната заедница.

Член 25

Кон пријавата за упис на основање на привремени, односно на трајни работни заедници се прилагаат:

1) акт за основање на работна заедница;

2) доказ дека се обезбедени средства за почнување со работа на работната заедница;

3) одлука за именување на привремен работен орган и

4) заверен потпис на лицето овластено за застапување на работната заедница.

Член 26

Кон пријавата за уписот на конституирање на привремените, односно трајните работни заедници се прилагаат:

1) самоуправни спогодба со која се уредуваат односите во трудот, стекнувањето и распределбата на доходот;

2) статут на работната заедница со извод од записникот за неговото усвојување;

3) записник за изборот на орган на управувањето на работната заедница, ако според законот се избира овој орган;

4) решение на надлежниот орган дека се исполнети условите за работа на работната заедница во поглед на техничката опременост и заштитата при работата и други пропишани услови;

5) одлука за именување на работоводен орган;

6) заверени потписи на лицата овластени за застапување на работната заедница и

7) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 27

Уписот на престанок на привремената, односно трајната работна заедница се врши како и уписот на престанувањето на работната организација што во својот состав има основни организации на здружениот труд.

Член 28

Одредбите од членовите 25 до 28 на овој закон не се однесуваат на работните заедници на адвокатите.

VI. Казнени одредби

Член 29

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок субјектот на уписот од член 1 на овој закон, ако во пропишаниот рок не го пријави уписот на своето основање, организирање, конституирање или престанување, како и уписот на статусните или другите промени.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршокот од став 1 на овој член и одговорното лице.

VII. Пресодни и завршни одредби

Член 30

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе донесе прописи за обрасците на регистарот и за начинот на уписот во судскиот регистар во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 31

Постојните земјоделски и други задруги и субјекти на уписот, што не се запишани во судскиот регистар, се должни во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесат пријави до надлежниот окружен стопански суд за регистрирање.

Земјоделските задруги и другите субјекти од член 1 од овој закон се должни да поднесат при-

јави за регистрација до судот во рок од 30 дена по истекот на рокот определен со закон за сообраќајето на нивната организација и работа.

Член 32

Постојните самоуправни интересни заедници, основните заедници и единици ќе поднесат пријава за упис во судскиот регистар во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

327.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јули 1978 година.

Број 06-1826
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

Член 1

Во член 6 од Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 20/77) зборовите „ако немаат доволно средства за издржување, ако се неспособни за стопанисување и ако лицата кои според Законот се должни да ги издржуваат не се во состојба да обезбедат издршка“, се заменуваат со зборовите: „ако корисниците и членовите на семејството со кои живеат заедно немаат доволно средства за живеење и ако се неспособни за стопанисување“.

Член 2

Во член 7 став 1 зборот „издржување“ се заменува со зборот „живеење“.

Точката 6 се менува и гласи:

„6) немаат доход од земјоделска дејност поголем од 400 динари, односно други редовни приходи поголеми од 660 динари месечно по член на семејството“.

Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи:

„Се смета дека лицата од член 2 на овој закон даночни обврзници на данок од земјоделска дејност во ридско-планинските подрачја не остваруваат приходи, ако катастарскиот приход не надминува 3.500 динари годишно во семејството“.

Член 3

Во член 8 став 1, по зборовите: „од претходната година“ запирката се заменува со точка, а останатите зборови до крајот на реченицата се бришат.

Член 4

Член 16 се брише.

Член 5

Во член 43 став 1 зборовите: „во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон и“, се заменуваат со зборовите „до 31. XII 1978 година“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1978 година.

328.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за наследувањето, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јули 1978 година.

Број 06-1843
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО

Член 1

Во Законот за наследувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73) по член 75 се додава нов поднаслов со нови 16 членови, кои гласат:

„Меѓународен тестамент

Член 75-а

Тестаментот составен во форма на меѓународен тестамент е полноважен во поглед на формата, без оглед на местото каде е направен, каде се наоѓа имотот, државјанството и живеалиштето, односно престојувалиштето на завештателот.

Формата на тестаментот не влијае врз неговата полноважност како меѓународен тестамент.

Член 75-б

Одредбите на овој закон не се применуваат врз формите на тестаменталните одредби, што во исто то писмено ги составиле две или повеќе лица.

Член 75-в

За составување на меѓународен тестамент надлежен е судија на општинскиот суд кој е надлежен и за составување на судски тестамент.

Меѓународен тестамент за државјани на Социјалистичка Република Македонија во странство можат да состават и дипломатските или конзуларни-

те претставници на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што ќе ги определи шефот на дипломатското или конзуларното претставништво.

Член 75-г

Тестаментот се составува во писмена форма. Завештателот не мора своерачно да го напише тестаментот.

Тестаментот може да биде напишан на било кој јазик, со рака или на друг начин.

Член 75-д

Во присуство на судијата на општинскиот суд или дипломатскиот, односно конзуларниот претставник (во натамошниот текст — овластено лице) и двајца сведоци, завештателот изјавува дека писменото е негов тестамент и дека е запознат со неговата содржина.

Завештателот не е должен со содржината на тестаментот да ги запознае овластеното лице и сведоците.

Член 75-е

Завештателот во присуство на овластеното лице и сведоците го потпишува тестаментот, или ако претходно го потпишал, го признава и го потврдува потписот за свој.

Ако завештателот не е во состојба да се потпише, ќе му ја соопшти причината на овластеното лице кое тоа ќе го забележи на тестаментот. Завештателот може да бара од овластеното лице друго лице, во негово име, да го потпише тестаментот.

Овластеното лице и сведоците, во присуство на завештателот, се потпишуваат на тестаментот.

Член 75-е

Датум на тестаментот е датумот на кој го потпишало овластеното лице.

Овој датум мора да биде ставен на крајот на тестаментот од страна на овластеното лице.

Член 75-ж

Ако тестаментот се состои од повеќе листови, сите тие се сврзуваат со емственик, а обата краја од емственикот се запечатуваат со печат.

Завештателот се потпишува на секој од листовите, а на крајот се назначува од колку листови се состои тестаментот.

Ако завештателот не е во состојба да ги потпише, тоа ќе го стори друго лице од негово име или ако такво лице нема, ќе ги потпише овластеното лице.

Секој лист мора да биде обележен со број.

Член 75-з

Овластеното лице ќе го праша завештателот дали сака да даде изјава во поглед на чувањето на тестаментот. Местото каде завештателот има намера да го чува тестаментот се забележува во потврдата што ја издава овластеното лице во форма определена во прилогот 1 на овој закон или во соодветна форма.

Формата на потврдата е составен дел на овој закон.

Член 75-с

Непостоењето, односно неисправноста на потврдата не влијае врз формалната полноважност на меѓународниот тестамент направен во согласност со одредбите на овој закон.

Член 75-и

Потврдата се составува во три примероци од кои еден примерок се приложува кон тестаментот, вториот го задржува овластеното лице, а третиот му се враќа на завештателот.

Полноважноста на потврдата се признава, ако е издадена на територија на држава која што ја ратификувала Конвенцијата за еднообразен закон за формата на меѓународниот тестамент.

Член 75-ј

Потврдата дека тестаментот е оставен на чување на овластеното лице се зема како доказ за формалната полноважност на писменото како тестамент, доколку не се докаже спротивното.

Член 75-к

Сведоци на овој тестамент можат да бидат лица што ги исполнуваат условите од член 71 на овој закон.

Член 75-л

За толкувачите се применуваат одредбите од Законот за процесната постапка.

Член 75-љ

Потписите на завештателот, овластеното лице и сведоците на меѓународниот тестамент и на потврдата не мора да се заверуваат, но надлежните органи во определени случаи можат да ја проверат вистинитоста на потписот на овластеното лице.

Член 75-м

За отповикување на меѓународниот тестамент важи одредбата од член 103 на овој закон.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

329.

Врз основа на член 1 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките совети („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОРОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ

Се прогласува изборот за претседател на Републичкиот совет за прашања на општественото уредување на

д-р Трајче Грујоски, потпретседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1831
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

330.

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките совети („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОРОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

Се прогласува изборот за претседател на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика на

д-р Јован Стојановски, професор на Економскиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1830
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

331.

Врз основа на член 25 став 1 и член 28 точка 9 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста заменик на јавниот правобранител на Македонија

Александар Стрезоски,
поради исполнување условите за пензија, сметано од 1. IX 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1832
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

332.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за Републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

I

Се разрешуваат од должноста членовите на Републичката комисија за односи со верските заедници, поради истекување на мандатот:

Ванчо Андонов,
Ратка Бакалинова,
Александар Буриќ,
Никола Василевски,
Веле Глигоровски,
Енвер Шоља,
Васил Костојчиновски,
Јордан Леов,
Кемал Мусли,
Спирко Спирковски,
Димче Стојанов — Мире,
м-р Љупчо Филдиш и
Џевдет Хајрадин.

II

Се именуваат за членови на Републичката комисија за односи со верските заедници:

Никола Василевски, помошник на републичкиот секретар за образование и наука,

Петар Чокревски, помошник на републичкиот секретар за меѓународни односи,

Петар Бошковски, помошник на републичкиот секретар за информации,

Оливера Трајкова, секретар на Комисијата за идејно-политичко оспособување и марксистичко образование при РК на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,

Данаил Коложеговски, секретар на Комисијата на РК на ССРМ за меѓунационални односи,

Светислав Митровски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

Лазо Караколев, секретар на Извршниот совет на Собранието на Општината Струмица,

Зорге Груевски, претседател на Комисијата за верски прашања на Собранието на Општината на град Скопје,

Асан Фета, претседател на Комисијата за верски прашања на Општината Тетово,
Акиф Рамадани, член на Извршниот совет на Собранието на Општината Гостивар,

Вангел Илиевски, претседател на Општинската комисија за верски прашања — Битола,

Никола Рилковски, секретар на Извршниот совет на Собранието на Општината Охрид и

Александар Буриќ, претседател на Верската комисија на Собранието на Општината Штип

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1833
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

333.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за Републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

I

Се именува за потпретседател на Републичкиот комитет за заштита на човековата околина:

— инж. Владо Косевски, помошник на републичкиот секретар за урбанизам.

II

Се именуваат за членови на Републичкиот комитет за заштита на човековата околина:

инж. Стефан Лазаревски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство,

Перо Кеќкаровски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за култура,

д-р Костадин Грековски, главен републички санитарен инспектор во Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика,

инж. арх. Љупчо Тасевски, помошник на републичкиот секретар за урбанизам,

инж. Стрезо Будевски, главен републички инспектор за парни котли во Републичкиот секретаријат за индустрија,

инж. Симон Спасовски, инспектор за водостопанство во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство,

инж. Коле Јордановски, директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод,

дипл. инж. Бошко Костовски, секретар на Советот за шумарство и дрвна индустрија при Стопанската комора на Македонија,

Љубомир Павловски, мајор — Воена пошта 5573 — Скопје,

Киро Апостоловски, редовен професор на Земјоделскиот факултет во Скопје, потпретседател на Советот за заштита и унапредување на човековата околина на СР Македонија,

Јован Дуковски, претседател на Координациониот одбор за солидарност и помош на народите — жртви на агресијата и на колонијалната доминација на РК на ССРМ,

Стамен Димчевски, член на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,

Гоко Исјановски, инженер за заштита на работата во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје (предлог на Сојузот на синдикатите на Македонија),

инж. Здравко Ковачевски, вонреден професор и декан на Технолошки факултет во Скопје,
м-р Смиља Конеска, доцент на Факултетот за физика во Скопје,

д-р Горѓи Теодосиевски, директор на Републичкиот завод за здравствена заштита,
д-р Коста Балабанов, помошник на директорот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата,

м-р Раде Дренковски, раководител на Ботаничката градина на Биолошкиот факултет во Скопје,
д-р Борис Грујоски, потпретседател на Сојузот на инженерите и техничарите на Македонија,
дипл. инж. Владо Този, директор на Паркови и зеленило — Охрид,

Киро Георгиевски — Дејан, претседател на Советот за пошумување на голините,

Ленче Бајрактарова, претседател на Советот за заштита на човековата околина во Штип,
дипл. инж. Благоја Катранчиев, на работа во Топилницата за олово и цинк „Саса“ — Титов Велес и

Васил Донеvски, потполковник во Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1834
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

334.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за Републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

I

Се разрешуваат од должноста членови на Републичкиот комитет за туризам, поради истекување на мандатот:

Сретен Акимовски,
Пејко Блажевски,
Петар Бошковски,
Софе Димитровски,
Владо Горгоновски,
Димитар Каранфилски,
Тома Кардула,
Ристо Лазаревски,
Драган Михајловски,
д-р Александар Мишев,
Јован Пееvски,
Крсте Секуловски,
д-р Сотир Сотировски,
Ристо Терзиев,
Кочо Тулевски,
Миле Стефановски,
Петко Чадиовски,
Војо Китановски,
Иван Бабаов и
Таљо Филиповски.

II

Се именуваат за членови на Републичкиот комитет за туризам:

Петко Чадиовски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар,
Бранка Личеновска, секретар на Одборот за платен и кредитен биланс во Републичката само-

управна интересна заедница за економски односи со странство,

Милчо Балеvски, помошник на републичкиот секретар за информации,

Томе Бислимовски, помошник на републичкиот секретар за финансии,

Перо Кеvкаровски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за култура,

Горѓи Симеонов, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за урбанизам,

д-р Данаил Симовски, помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика,

инж. Љупчо Тодоровски, советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски,

Владимир Дарковски, началник на одделение во РСВР,

Томислав Димовски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за физичка култура,
Драган Михајловски, член на Советот за угостителство и туризам на Стопанската комора на Македонија,

Панче Миркуловски, претседател на Комисијата за животни и работни услови во Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Трајче Черепналковски, член на Секретаријатот на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,

Благоја Мукаетов, потпретседател на Туристичкиот сојуз на Македонија и

Александар Јуруковски, потпретседател на Авто-мото сојузот на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1836
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

335.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за Републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

I

Се именува за потпретседател на Републичкиот комитет за водостопанство

— инж. Јован Цветковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

II

Се именуваат за членови на Републичкиот комитет за водостопанство:

инж. Никола Петровски, заменик на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство,

д-р Душан Зеv, советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика,

м-р Иван Димитров, потсекретар во Републичкиот секретаријат за индустрија,

дипл. инж. Илија Илиевски, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за народна одбрана,
инж. Лазар Поплазаров, директор на ТЕ „Неготино“,

Петар Бакалов, секретар на Стручната служба за мелиорации при Стопанската комора на Македонија,

Благоја Герасимов, помошник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод,
д-р инж. Момчило Андреевиќ, директор на Заводот за водостопанство на СРМ,
дипл. инж. Ѓорѓи Влашки, директор на Дирекцијата за интегрален развој на сливот на реката Вардар,
инж. Александар Гаревски, редовен професор на Градежниот факултет во Скопје,
дипл. инж. Петар Филовски, раководител на служба во „Електростопанство“ — Хе „Глобочица“ и
инж. агроном Ѓорѓи Ѓорѓиев, раководител на Секторот за експлоатација на хидромелиоративните системи во Организацијата за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1837
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

336.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за Републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Се именуваат за членови на Републичкиот комитет за енергетика:

Мито Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за индустрија,
д-р инж. Ристо Галиќ, потсекретар во Републичкиот секретаријат за урбанизам,
дипл. инж. Ратко Трајковски, виш советник во Стопанската комора на Македонија,
инж. Михајло Шишковски, секретар на Советот за истражувачки работи во рударството,
Велимир Ѓиновски, член на Извршниот одбор на Републичката самоуправа интересна заедница за економски односи со странство,
дипл. инж. Петар Василевски, директор на Работната организација во основање — Термоцентра-ла и рудник „Осломеј“ — Кичево,
дипл. инж. Ангел Ангеловски, вонреден професор на Градежниот факултет во Скопје,
дипл. инж. Ѓорѓи Петковски, генерален директор на Организацијата за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје,
д-р Миодраг Брајковиќ, вонреден професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје,
инж. Александар Величковски, редовен професор на Електротехничкиот факултет во Скопје,
инж. Љупчо Гајдарциски, директор на „Електромакедонија“ Скопје,
инж. Ѓорѓи Шкерлев, директор на ООЗТ „Енергетика“ во Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје,
м-р Борис Рикаловски, директор на ОЗТ во изградба „Рафинерија“ — Скопје,
д-р инж. Томе Бошевски, вонреден професор на Електротехничкиот факултет во Скопје и
Гаврило Гаврилски, директор на „Југопетрол“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1838
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

337.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за Републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

I

Се разрешуваат од должноста членовите на Републичкиот комитет за физичка култура, поради истекување на мандатот:

Јонче Андоновски,
Никола Бакулевски,
Лена Димова,
Елица Змејкова,
Велимир Ивановски,
Иван Кондев,
Атанас Костовски,
Петар Тодоров,
Добре Маринков,
Михаил Мишевски,
Димитар Керамитчиев,
Џемаил Османи,
Вуке Пандиловски,
Иван Паунов,
Најденко Поповски,
Димитар Раиќ,
Ристо Ристевски и
Јане Тодоровски.

II

Се именуваат за членови на Републичкиот комитет за физичка култура:

м-р Шабан Шеку, помошник на републичкиот секретар за наука и образование,
д-р Јосиф Јосифовски, советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика,
Данило Поповиќ, полковник во Скопската армирска област,

Никола Бакулевски, претседател на Секцијата на Републичката конференција на ССРМ за општествено-економски и политички односи во физичката култура,

Атанас Аврамовски, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за народна одбрана,

Андон Симовски, виш предавач на Факултетот за физичка култура во Скопје,

Михаил Мишевски, секретар на Сојузот за физичка култура на Македонија,

д-р Никола Багевски, специјалист по спортска медицина, на работа во Медицинскиот центар во Прилеп — секција за спортска медицина,

Димитар Керамитчиев, помошник директор за кадри во „ОХИС“ — Скопје (предложен од Сојузот на синдикатите на Македонија) и

Атанас Костовски, уредник на спортската рубрика во Телевизија Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1835
10 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

338.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јули 1978 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ**

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Математички факултет — Скопје, што го донесе Соборот на работниците на ООЗТ Математички факултет — Скопје на седницата одржана на ден 28. II. 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1829

10 јули 1978 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

339.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јули 1978 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ**

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Филолошки факултет — Скопје, што го донесоа работниците на ООЗТ Филолошки факултет — Скопје на референдумот одржан на 27. VI. 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1828

10 јули 1978 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

340.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 52 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јули 1978 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА КОСНО-ЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА — ОХРИД**

Се дава согласност на Одлуката за изменување на Статутот на Специјалната болница за косно-зглобна туберкулоза — Охрид што Соборот на работните луѓе на Специјалната болница за косно-зглобна туберкулоза — Охрид ја донесе на 6. VII 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1827

10 јули 1978 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

341.

Врз основа на член 253 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1978 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА БОРЕЧКИ ПРАШАЊА**

За претседател и членови на Комисијата за боречки прашања се избираат:

а) за претседател:

Томо Софрониевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

б) за членови:

Трајче Кошевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Павлина Поповска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Ванчо Гаврилов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Веселинка Мишевска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Азем Рухани, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1846

10 јули 1978 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

342.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74, 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ

Се именуваат двајца членови на Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на:

— ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести при Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје, и тоа:

д-р Томо Миташев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Славе Петровски, судија на Врховниот суд на Македонија;

— ООЗТ Стоматологија при Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје и тоа:

Горѓи Лајчароски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Љубен Давков, претседател на Извршниот совет на Собранието на Општината Центар — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1839

10 јули 1978 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
совет,
Ката Лахтова, с. р.

343.

Врз основа на член 27 став 3 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), Соборот на општините на Собранието на СРМ, на седниците одржани на 28 април, 8 јуни и 10 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За претседатели и членови на работните тела на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат:

ОДБОР ЗА РАЗВОЈ И ФИНАНСИИ

— Од редот на делегатите на Соборот:

а) за претседател:

Петар Митев

б) за членови:

Мелко Антевски,

Иван Влашки,

Ангел Димов,

Љубен Горѓиевски,

Слободан Костовски,

Јанаки Мицев,

Милисав Ристески,

Јусуф Селим,

Мито Теменугов,

Александар Тоскиќ,

Васил Хаџитосев,

Владо Димитровски и

Ристо Проданов.

— Од редот на научните и стручните работници:

м-р Благоја Наневски, научен соработник на Економскиот институт во Скопје.

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ

а) за претседател:

Јанко Јанакиески

б) за членови:

Димитрија Аврамовски,

Русе Ангеловски,

Божидар Андоновски,

Гере Герасимовски,

Владимир Димовски,

Љутфи Марку,

Салтир Митров,

Златан Најдовски,

Осман Пател,

Глигор Келешоски,

Митко Георгиев и

Кирил Михајловски — Груица.

ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА

— Од редот на делегатите на Соборот:

а) за претседател:

Петар Кузмановски

б) за членови:

Радован Акимовски,

Неделка Ангеловска,

Драги Апостолов,

Ратко Георгиевски,

Борис Иванов,

Ангелина Јакимовска,

Иван Јорданов,

Димитар Котевски,

Нако Милков,

Горѓи Тодов

Томе Трениевски и

Божидар Ристовски.

— Од редот на научните и стручните работници:

Пантелеј Митков, директор на Дирекцијата за просторно планирање — Охрид.

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

а) за претседател:

Месут Сулејмани

б) за членови:

Милојко Алампиевски,

Благој Георгиев,

Павле Лазаревски и

Љупчо Спасов.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1848

10 јули 1978 година

Скопје

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

344.

Врз основа на член 24 став 3 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, на седниците одржани на 28 април и 8 јуни 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За претседатели и членови на работните тела на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат:

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

— Од редот на делегатите на Соборот:

а) за претседател:

Кицо Нонковски

б) за членови:

д-р Никола Бошале,

Јездимир Богдански,

Баудин Велица,

Александар Грков,

Бонка Демирева,

д-р Ружа Паноска,

д-р Благоја Попов,

д-р Сојфедин Сулејмани,

Дестан Сулејмани и

Ресул Шакири.

— Од редот на научните и стручните работници:

м-р Стојмен Михајловски, научен работник во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА

— Од редот на делегатите на Соборот:

а) за претседател:

Саве Гацовски

б) за членови:

Славка Георгиева — Андреевиќ,

Никола Горичан,

Силјан Захаријевски,

Вангел Мандиловски,

Томе Момировски,

Катарина Ношпалоска,

д-р Павлина Поповска,

Верка Панова,

Воге Сотировски, и

Томо Софронијевски.

— Од редот на научните и стручните работници:

м-р Мијалчо Наков, директор на Дирекцијата за средства во Банката „Стопанска банка“ — Скопје.

ОДБОР ЗА ФИНАНСИИ И БУЏЕТ

а) за претседател:

Александар Грков

б) за членови:

Дорче Божиновски,

Никола Горичан,

Бранко Дончовски,

инж. Ана Гоневска,

Милица Кнежевиќ — Источка,

Јордан Кочов,

Вангел Мандиловски,

Владо Николовски,

Верка Панова, и

Шукри Рамо.

ОДБОР ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА

а) за претседател:

Душко Гиговски

б) за членови:

Ариф Ариф,

Дорче Божиновски,

Гилнихал Исмаил,

Славка Георгиева — Андреевиќ,

Силјан Захаријевски,

Трајче Кошевски,

Абдулгатур Мемети,

Владо Николовски,

Трајче Поповски и

Садик Садику.

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

а) за претседател:

Џавид Беговски

б) за членови:

Кимете Агаи,

инж. Ана Гоневска,

Бранко Дончевски, и

Јордан Кочов.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1847

11 јули 1978 година

Скопје

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

345.

Врз основа на член 240 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), согласно со 1-точка 1 и IV-точка 14 алинеја 1 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите во правосудните органи во Републиката и Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето („Службен весник на СРМ“ број 25/78), Административната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 7 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКАТА И РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата за утврдување на личните доходи, се распоредуваат функциите во групите на функции и се определуваат коефициентите на функционерите во правосудните органи во Републиката и републичкиот општествен правобранител на самоуправањето.

2. Личните доходи на функционерите од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат согласно со уставното начело за распределба според трудот и основите и мерилата за утврдување и усогласување на личните доходи на функционерите во правосудните органи во Републиката и Републичкиот општествен правобранител, тргнувајќи од значењето на функцијата, сложеноста и обемот на работите, работното искуство и одговорноста во вршењето на функцијата.

3. Месечниот износ на личниот доход на функционерите од I — точка 1 на оваа одлука се утврдува на тој начин што основницата, што ќе ја утврди Комисијата за следење на самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите во Републиката и на делегатите во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во зависност од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СРМ, се зголемува со следните коефициенти:

Прва група на функции	Коефициент
— претседател на Врховниот суд на Македонија	3,50
— претседател на Судот на здружениот труд на Македонија	3,50
— јавниот обвинител на Македонија	3,50
— претседател на Стопанскиот суд на Македонија	3,45
— јавниот правобранител на Македонија	3,45
— републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето	3,45

Втора а група на функции	Коефициент
— судија на Врховниот суд	3,10
— судија на Судот на здружениот труд на Македонија	3,10
— судија на Стопанскиот суд на Македонија	3,10
— заменик на јавниот обвинител на Македонија	3,10
— заменик на јавниот правобранител на Македонија	3,10
— заменик на републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето	3,10
— претседател на Републичкиот совет за прекршоци	3,10
— претседател на Окружен суд	3,10
— претседател на основен суд на здружен труд	3,10
— претседател на окружен стопански суд	3,10
— окружен јавен обвинител	3,10

Втора б група на функции	Коефициент
— помошник на републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето	2,90

Трета група на функции	Коефициент
— судија на окружен суд	2,80
— судија на основен суд на здружениот труд	2,80
— судија на окружен стопански суд	2,80
— судија на Републичкиот совет за прекршоци	2,80
— заменик на окружниот јавен обвинител	2,80

4. Личниот доход за одделните функции од точка 3 на оваа одлука согласно со II — точка 3 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите во правосудните органи во Републиката и Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето, се зголемува според годините на работниот стаж, изразен во признат пензиски стаж со 0,5 за секоја година по навршените 5 години работа, но не повеќе од 17,5%.

Процентот од став 1 на оваа точка се зголемува за 0,25% на функционерите — жени што имаат повеќе од 25 години работен стаж.

5. Во согласност со оваа одлука ќе се донесат поединечни решенија за личните доходи на функционерите од правосудните органи, кои ги потпишува претседателот на Административната комисија на Собранието на СРМ, согласно IV — точка 14 од Самоуправната спогодба.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместите на личните доходи на делегатите и за личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 22/75).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 1808

10 јули 1978 година

Скопје

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,
Ангеле Божиновски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 3/78 (пречистен текст), се поткраднале грешки поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Во член 2 став 1, во ред 5 наместо зборовите: „во работната организација“, треба да стојат зборовите: „во нејзиниот состав“, а во член 27 став 1, наместо бројот „15“ треба да стои бројот „26“.

Бр. 1852

12 јули 1978 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за редовните судови, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, се поткраднале грешки поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ

Во член 1, во уводната реченица, по текстот во заградата да се додадат зборовите: „во член 51“, а во член 2 наместо бројот „39“ треба да стои бројот „89“.

Бр. 1853

12 јули 1978 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

СОДРЖИНА

	Страна
325. Закон за општите начела на самопри- донесот — — — — —	721
326. Закон за упис во судскиот регистар на задругите, самоуправните интересни за- едници и другите субјекти определени со закон — — — — —	723
327. Закон за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна — — — — —	727
328. Закон за дополнување на Законот за нас- ледувањето — — — — —	727
329. Одлука за прогласување изборот на претседател на Републичкиот совет за прашања на општественото уредување — — —	728
330. Одлука за прогласување изборот на претседател на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика — — —	728
331. Одлука за разрешување заменик на јав- ниот правобранител на Македонија — — —	729
332. Одлука за разрешување и именување членови на Републичката комисија за односи со верските заедници — — —	729
333. Одлука за именување потпретседател и членови на Републичкиот комитет за заштита на човековата околина — — —	729
334. Одлука за разрешување и именување членови на Републичкиот комитет за ту- ризам — — — — —	730
335. Одлука за именување потпретседател и членови на Републичкиот комитет за во- достојанство — — — — —	730
336. Одлука за именување членови на Репуб- личкиот комитет за енергетика — — —	731
337. Одлука за разрешување и именување членови на Републичкиот комитет за фи- зичка култура — — — — —	731
338. Одлука за давање согласност на Стату- тот на ООЗТ Математички факултет — Скопје — — — — —	732
339. Одлука за давање согласност на Стату- тот на ООЗТ Филолошки факултет — Скопје — — — — —	732
340. Одлука за давање согласност на Одлу- ката за изменување на Статутот на Спе- цијалната болница за косно-зглобна ту- беркулоза — Охрид — — — — —	732
341. Одлука за избор на претседател и члено- ви на Комисијата за боречки прашања — — —	732
342. Одлука за именување членови на Коми- сии за изготвување предлози за избор на директори — — — — —	733
343. Одлука за избор на претседатели и чле- нови на работните тела на Соборот на општините на Собранието на Социјалис- тичка Република Македонија — — —	733
344. Одлука за избор на претседатели и чле- нови на работните тела на Општествено- политичкиот собор на Собранието на Со- цијалистичка Република Македонија — — —	734
345. Одлука за основите и мерилата за утвр- дување на личните доходи, за распореду- вањето на функциите во групите на функции и за определување на коефи- циентите на функционерите во правосуд- ните органи во Републиката и републич- киот општествен правобранител на само- управувањето — — — — —	734
Исправка на Законот за избор на деле- гации и делегати во собранијата на са- моуправните интересни заедници — — —	735
Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за редовните судови — — — — —	735